



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Среда, 6 март 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 9

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 0,90 динари. Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732. Продавна служба 51-671.

91.

Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКА- ТА ТАРИФА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Царинската тарифа, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 февруари 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 февруари 1968 година,

ПР бр. 645

1 март 1968 година

Белград

Претседател

на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател,

на Сојузната скупштина,

Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

Член 1

Во Царинската тарифа што е составен дел на Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67 и 54/67) се вршат следните измени и дополненија:

- 1) во тар. бр. 06.03 во точ. 1, 2 и 3 царинската стопа: „5“ се заменува со царинската стопа: „40“;
- 2) во тар. бр. 17.04 во точката 3 царинската стопа: „15“ се заменува со царинската стопа: „40“;
- 3) во тар. бр. 25.07 во точката 1 под б) царинската стопа: „Сл.“ се заменува со царинската стопа: „3“, а во точката 2 под б) царинската стопа: „Сл.“ се заменува со царинската стопа: „4“;
- 4) во тар. бр. 25.19 во точката 2 царинската стопа: „3“ се заменува со царинската стопа: „8“;
- 5) во тар. бр. 44.18 во точката 2 царинската стопа: „5“ се заменува со царинската стопа: „10“;
- 6) во тар. бр. 48.01 во точката 3 под а) царинската стопа: „10“ се заменува со царинската стопа: „12“, а во точката 5 под г) царинската стопа: „3“ се заменува со царинската стопа: „6“;
- 7) во тар. бр. 48.05 во точката 1 царинската стопа: „8“ се заменува со царинската стопа: „12“;
- 8) во тар. бр. 48.15 во точката 2 царинската стопа: „10“ се заменува со царинската стопа: „12“;
- 9) во тар. бр. 48.21 во точката 2 царинската стопа: „17“ се заменува со царинската стопа: „20“;

10) тар. бр. 49.01 се менува и гласи:

„49.01 Печатени книги, книшки, брошури, памфлети и слободни листови:

- 1) Книги печатени на јазиците на народите на Југославија и на странски јазици — — — — — Сл.
- 2) Книги печатени на јазиците на народите на Југославија во копродукција на странски и домашни издавачки претпријатија — — — — — Сл.
- 3) Изданија на југословенски издавачи печатени во странство на јазиците на народите на Југославија, освен книгите од областа на уметноста (општа и ликовна) и урбанизмот и уметничките фотографии — — — — — 40
- 4) Слободни листови со печатен текст или на друг начин, за книги што се издаваат во рамките на копродукција на странски и домашни издавачки претпријатија — — — — — Сл.
- 5) Друго (речници и др.) — — — — — Сл.

Забелешка:

Како копродукција на странски и домашни издавачки претпријатија од точ. 2 и 4 на овој тар. број се смета печатење односно издавање во кое на трајна основа учествуваат во определен однос странски и домашни издавачки претпријатија.

Сојузниот секретар за финансии ќе донесе поблиски прописи за спроведување одредбите на ставот 1 од оваа забелешка. Со овој пропис ќе се определат најмалиот обем на учеството на издавачките претпријатија во таа копродукција.“

11) во тар. бр. 49.09 царинската стопа: „15“ се заменува со царинската стопа: „40“;

12) во тар. бр. 49.11 точката 3 се менува и гласи:

- „3) Каталогии на книги или публикации:
- а) за предмети од тар. број 49.01 точ. 1, 2 и 5 — — — — — Сл.
- б) друго — — — — — 18“.

По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:

- „4) Проспекти и друг материјал за реклама, кој за сметка на југословенски работни и други организации се печатени во странство на јазиците на народите на Југославија — — — — — 30“.

Досегашната точка 4 станува точка 5;

13) во тар. бр. 69.02 во точ. 2, 3, 4 и 5 царинската стопа: „6“ се заменува со царинската стопа: „12“;

14) во тар. бр. 69.03 во точката 3 царинската стопа: „6“ се заменува со царинската стопа: „12“;

15) во тар. бр. 70.04 во точ. 1, 2 и 3 царинската стопа: „8“ се заменува со царинската стопа: „12“;

16) во тар. бр. 70.05 во точката 2 царинската стопа: „8“ се заменува со царинската стопа: „12“;

17) во тар. бр. 70.06 во точ. 1, 2 и 3 царинската стопа: „10“ се заменува со царинската стопа: „12“;

18) во тар. бр. 85.25 во точката 1 под б) царинската стопа: „8“ и во точката 5 царинската стопа: „13“ се заменуваат со царинската стопа: „16“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

92.

Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ДЕВИЗНИ КВОТИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО 1968 ГОДИНА

Се прогласува Законот за посебните девизни квоти за увоз на опрема за определени намени во 1968 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 29 февруари 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 февруари 1968 година.

ПР бр. 646

1 март 1968 година

Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПОСЕБНИТЕ ДЕВИЗНИ КВОТИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО 1968 ГОДИНА

Член 1

Посебните девизни квоти утврдени со овој закон се однесуваат на увозот на опрема што се плаќа во девизи кои се од значење за одржување ликвидноста во меѓународните плаќања, и тоа:

1) опрема за објекти чија изградба се врши врз основа на посебни одлуки на Сојузната скупштина и Сојузниот извршен совет, донесени до крајот на 1966 година;

2) опрема за која средствата се обезбедуваат од Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта;

3) опрема за потребите на научните установи;

4) опрема за потребите на Југословенската народна армија.

Член 2

Посебните девизни квоти утврдени со овој закон претставуваат највисоки износи до кои можат:

1) да се вршат плаќања во врска со увозот на опрема купена на кредит (аванси и меѓуплаќања) и плаќања по увозот на опрема купена за готово (во натамошниот текст: готовинска квота);

2) да се создаваат обврски во странство во врска со увозот на опрема на кредит (во натамошниот текст: кредитна квота).

Член 3

Посебните девизни квоти утврдени со овој закон изнесуваат вкупно противвредност од 1.443,5 милиони динари, од што вкупната готовинска квота изнесува 256 милиони динари, а вкупната кредитна квота — 1.187,5 милиони динари.

Член 4

Посебните девизни квоти за увоз на опрема за објекти чија изградба се врши врз основа на посебни одлуки на Сојузната скупштина и Сојузниот извршен совет, донесени до крајот на 1966 година (член 1 точка 1), изнесуваат противвредност од 1.187,5 милиони динари, од што готовинската квота изнесува 162,5 милиони динари, а кредитната квота 1.025 милиони динари.

Посебните девизни квоти од ставот 1 на овој член ѝ се распоредуваат на овластената банка која е определена со сојузен пропис односно која склучила соодветен договор со федерацијата за финансирање изградбата на односните објекти.

Член 5

За плаќање во готово според членот 4 од овој закон, Народната банка на Југославија ќе ѝ продава на овластената банка девизи до износот на готовинската квота од членот 4 став 1 на овој закон.

Член 6

Работната организација која користи увезена опрема за која се извршени плаќања со девизи купени според членот 5 од овој закон, а која остварува девизи со извоз на стоки и со вршење услуги, должна е да ѝ продава на Народната банка на Југославија 70% од девизите што ќе ги оствари според членот 16 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67) во текот на 5 години од денот на користењето на девизите за увоз на опрема.

Обврската на работната организација од ставот 1 на овој член престанува кога на Народната банка ќе ѝ продаде девизи во износот на девизите купени според членот 5 на овој закон.

Член 7

Работната организација која користи опрема купена во странство на кредит во границите на кредитната квота од членот 4 став 1 на овој закон, а која остварува девизи со извоз на стоки и со вршење услуги, должна е за намирување на обврските според странскиот кредит (отплати и камати) да употреби 70% од девизите што ѝ припаѓаат според членот 16 од Законот за девизното работење, а што ќе ги оствари од 1 јануари на годината во која почнува отплатувањето на странскиот кредит до денот на исплатата на тој кредит.

Разликата помеѓу износот на девизите што ќе го употреби работната организација за намирување на обврските според ставот 1 од овој член и износот на девизите потребен за намирување на вкупните обврски според странскиот кредит за увоз на опрема (отплати и камати), ја обезбедува Народната банка на Југославија од општиот девизен прилив и тие девизи ги продава во роковите на втасаноста на обврските од работната организација што ја користи опремата.

Член 8

Намирувањето на обврските на товар на 70% од девизите што ѝ припаѓаат на работната организација според членот 16 од Законот за девизното работење, работната организација го врши по следниов ред:

1) намирување на обврските според членот 31 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66);

2) намирување на обврските според членот 6 став 1 од Законот за посебната девизна квота за увоз на опрема за посебни намени во 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66 и 42/67);

3) намирување на обврските според членот 6 од овој закон;

4) намирување на обврските според членот 7 став 1 од овој закон.

Член 9

Девизите за намирување на обврските според странски кредити за увоз на опрема во границите

на кредитната квота од членот 4 став 1 на овој закон за работна организација што користи увезена опрема, а не остварува девизи со извоз на стоки и со вршење услуги — ги обезбедува Народната банка на Југославија од општиот девизен прилив и ѝ ги продава во роковите на втасаноста на обврските на работната организација што ја користи опремата.

Член 10

Посебните девизни квоти за увоз на опрема за која средствата се обезбедуваат од Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта (член 1 точ. 2) изнесуваат противвредност од 187,5 милиони динари, од што готовинската квота изнесува 37,5 милиони динари, а кредитната квота — 150 милиони динари.

Посебните девизни квоти од ставот 1 на овој член ги распоредува Управниот одбор на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта, во согласност со распоредот на вкупните средства на Фондот, и ѝ ги става на располагање на овластената банка што ќе ја определат републиките односно автономната покраина.

Член 11

За плаќање во готово според членот 10 од овој закон, Народната банка на Југославија ќе ѝ продава на овластената банка девизи до износот на готовинската квота од членот 10 став 1 на овој закон.

Член 12

Работната организација која користи увезена опрема за која готовинските плаќања се извршени со девизи обезбедени според членот 11 од овој закон, должна е, од девизите што ѝ припаѓаат според членот 10 од Законот за девизното работење и од девизите што може да ги купи од банката до износот на определениот дел од средствата за амортизација на опремата според членот 28 од тој закон, да ѝ продаде на Народната банка на Југославија девизи во височина на извршените готовински плаќања, и тоа:

- 1) девизи користени за плаќања на опрема купена во странство за готово — во рок од 5 години од денот на влегувањето во сила на овој закон;
- 2) девизи користени за плаќања по увозот на опрема на кредит (аванси и меѓуплаќања) — сразмерно на обврските по странскиот кредит и за роковите на втасаноста на обврските по странскиот кредит (отплати и камати).

Член 13

Работната организација која користи увезена опрема купена на кредит во границите на кредитната квота од членот 10 на овој закон, странскиот кредит го отплатува на начинот определен со одредбите од Законот за девизното работење и од Законот за кредитните работи со странство.

Член 14

Посебните девизни квоти за увоз на опрема за потребите на научните установи (член 1 точка 3) изнесуваат противвредност од 25 милиони динари од што готовинската квота изнесува 12,5 милиони динари, а кредитната квота — 12,5 милиони динари.

Посебните девизни квоти од ставот 1 на овој член ги распоредува Управниот одбор на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности.

Член 15

За плаќањата во готово според членот 14 од овој закон, Народната банка на Југославија ќе им продава на научните установи девизи до износот на готовинската квота од членот 14 став 1 на овој закон.

Девизите за намирување на обврските по странски кредит за увоз на опрема во границите на кредитната квота од членот 14 став 1 на овој закон ги обезбедува Народната банка на Југославија од општиот девизен прилив и им ги продава во роковите на втасаноста на обврските (отплати и камати) на научните установи што ја користат опремата.

Член 16

Посебната готовинска девизна квота за увоз на опрема за потребите на Југословенската народна армија (член 1 точка 4), изнесува противвредност од 43,5 милиони динари.

Член 17

Девизи за плаќање во готово до износот од членот 16 на овој закон Народната банка на Југославија ќе им продава на установите и претпријатијата на кои е распоредена квотата.

Член 18

Странските кредити и гаранциите по странските кредити за увоз на опрема во границите на посебните девизни квоти според овој закон, не го товарат износот определен со посебни сојузни прописи до кој овластените банки можат да користат странски кредити и да даваат гаранции по кредитни работи со странство.

За задолженијата на овластените банки за увоз на опрема на кредит во границите на посебните девизни квоти според овој закон, како и за гаранциите што ги даваат овластените банки за кредитните работи со странство за увоз на опрема во границите на посебните девизни квоти според овој закон, овластените банки не се должни да држат неангажиран дел на девизите според членот 18 од Законот за кредитните работи со странство.

Член 19

Народната банка на Југославија дава упатства за начинот на поднесувањето на барања за купување девизи и за поднесување барања за користење кредити според овој закон, како и за водење евиденција и за извештаите што корисниците на квотите и овластените банки се должни да ѝ ги доставуваат на Народната банка на Југославија во врска со користењето на квотите, обврската за продажба на девизите на Народната банка на Југославија и обврската за користењето на сопствените девизи на корисникот на квотите за намирување на обврските според овој закон.

Член 20

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

93.

Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИ И ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ РОКОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА КРЕДИТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО ЌЕ БИ ДАДЕН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРУГАТА САРАЕВО—ПЛОЧЕ

Се прогласува Законот за одлагање плаќањето на ануитети и за продолжување рокот за враќање на кредитот на федерацијата што ѝ е даден на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина за изградба на пругата Сараево—Плоче, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 февруари 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 февруари 1968 година.

ПР бр. 647

1 март 1968 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентио Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИ И
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ РОКОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА
КРЕДИТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО Ё Е ДАДЕН
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРУГАТА СА-
РАЕВО—ПЛОЧЕ****Член 1**

По заемот со кој федерацијата врз основа на членот 12 од Законот за насочување користењето на средствата на работните организации, општествените фондови и другите корисници на општествени средства во 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66) учествува во кредитирањето на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина во износ од 78 милиони динари за покривање трошоците за изградба на пругата Сараево—Плоче над трошоците предвидени во инвестиционата програма за изградба на овој објект, се продолжува рокот за враќање на заемот од пет на десет години, сметајќи од 1 јануари 1971 година. Плаќањето на првиот ануитет по заемот втасува на 1 јануари 1971 година.

За периодот од денот на почетокот на користењето на кредитот до 31 декември 1970 година каматата се плаќа по стопата предвидена во членот 12 од законот наведен во ставот 1 од овој член.

Член 2

Одредбите на членот 12 од Законот за насочување користењето на средствата на работните организации, општествените фондови и другите корисници на општествени средства во 1967 година, не важат во делот во кој се во спротивност со членот 1 од овој закон.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

94.

Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБ-
НИОТ НАЧИН НА НАМИРУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ
ДОЛГОВИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕ-
НИ СРЕДСТВА**

Се прогласува Законот за посебниот начин на намирување определени долгови на корисниците на општествени средства, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 29 февруари 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 февруари 1968 година.

ПР бр. 648

1 март 1968 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател,
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ПОСЕБНИОТ НАЧИН НА НАМИРУВАЊЕ
ОПРЕДЕЛЕНИ ДОЛГОВИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА
ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА****Член 1**

Меѓусебните парични долгови на работните организации, заедниците и здруженијата на работните организации и општествено-политичките заедници

и нивните органи (корисници на општествени средства) што втасале до 15 февруари 1968 година и што до тој ден не се оспорени во спор кај надлежен суд, ќе се намират на начинот определен со овој закон.

Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува на оние организации од тој став што се наоѓаат во постапка за ликвидација или стечај.

Член 2

Корисник на општествени средства кој има долгови од членот 1 на овој закон и парични побарувања спрема друг корисник на општествени средства втасани до 15 февруари 1968 година и кои пред тој ден не се оспорени во спор кај надлежен суд, од 1 до 4 април 1968 година ќе ги достави на деловната банка кај која се депонирани неговите средства по жиро-сметката, односно на деловната банка која ги користи средствата на корисникот на општествени средства како депозит во видување, посебно списоци на сите такви долгови и посебно списоци на сите побарувања.

Во списоците долговите ќе се наведат по хронолошки ред, според денот на втасаноста.

Заедно со списоците на долговите и побарувањата корисникот на општествени средства ќе ги поднесе на таа деловна банка писмено барање со нејзино посредување да се изврши намирување на тие долгови според одредбите на овој закон.

Член 3

Кредитниот одбор на деловната банка е должен од 5 до 11 април 1968 година да донесе одлука за тоа дали го усвојува или го одбива барањето поднесено во смисла на членот 2 став 3 од овој закон и таа одлука да му ја достави на подносителот на барањето веднаш по нејзиното донесување, а најдоцна до 12 април 1968 година.

Банката може да го одбие барањето само на оние корисници на општествени средства на кои до 15 февруари 1968 година им одбила или откажала кредит поради нивната кредитна неспособност, а барањето на оние корисници на општествени средства кои кај неа не уживаат кредит банката може да го одбие само ако оцени дека подносителот на барањето не е кредитно способен.

Корисникот на општествени средства чие барање е одбиено, може да поднесе приговор до извршниот одбор на банката во рок од три дена од денот на приемот на одлуката за одбивање. Извршниот одбор на банката должен е по приговорот да донесе одлука во рок од три дена од денот на приемот на приговорот.

Против одлуката на извршниот одбор на банката донесена по приговорот, не може да се изјави жалба ниту може да се води управен спор.

Банката е должна да ја извести организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која корисникот на општествени средства има жиро-сметка за сите барања што конечно ги одбила, и тоа во рок од три дена од денот на конечното одбивање.

Член 4

Корисникот на општествени средства чие барање од членот 2 став 3 на овој закон банката го усвоила, должен е списоците наведени во тој член, заедно со одлуката на банката за усвојување на барањето и со вирмански налози за исплата на долговите, да ги достави од 13 до 18 април 1968 година на организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка.

Вирманските налози од ставот 1 на овој член, работните организации и заедниците и здруженијата на работните организации должни се да ги достават во височина на своите вкупни неоспорли побарувања, а другите корисници на општествени средства — во височина на своите вкупни втасани неоспорени долгови.

Член 5

Службата на општественото книговодство на секој корисник на општествени средства од членот 4

на овој закон ќе му отвори посебна сметка, на која ќе ги книжи сите промени во долговите и побарувањата настанати поради примената на овој закон.

Службата на општественото книговодство ќе ѝ отвори посебна сметка и на секоја деловна банка која има комитенти чии барања од членот 2 став 3 на овој закон ги усвоила, на која ќе ги книжи вкупните дневни промени настанати на посебните сметки на овие комитенти.

Член 6

Деловните банки на чија посебна сметка ќе се појави вишок на средства, овој вишок ќе го користат само за давање кредити на оние деловни банки кај кои, поради примената на овој закон, ќе се појави кусок на средства односно негативно салдо.

Кредитите од ставот 1 на овој член ќе се даваат со рок за враќање кој не може да биде покус од три месеци ни подолг од шест месеци, со камата по есконтната стопа на Народната банка на Југославија.

Деловните банки на кои нисдна деловна банка до 15 мај 1968 година не ќе им се обрне за кредит во смисла на ставот 1 од овој член, за тоа без одлагање ќе ја известат Службата на општественото книговодство, која вишокот на средствата ќе го пренесе на жиро-сметката на односниот корисник на општествени средства.

Член 7

Ако по извршеното книжење на вирманските налози од членот 4 на овој закон Службата на општественото книговодство утврди дека на посебна сметка од корисникот на општествени средства се извршени вирмански налози во поголем износ отколку што се наплатени побарувања, разликата ќе ја намира од сите расположиви средства на тој корисник, без оглед на одредбите од членот 336 на Законот за книговодството на стопанските организации.

Член 8

Ако негативната разлика на посебната сметка од корисникот на општествени средства не може да се покрие од средствата според членот 7 на овој закон, Службата на општественото книговодство оваа разлика ќе ја покрие од сите расположиви средства на деловната банка што го усвоила барањето на тој корисник според членот 2 став 3 од овој закон.

Ако средствата на банката од ставот 1 на овој член не се доволни за покривање на негативната разлика на посебната сметка на корисникот на општествени средства, Службата на општественото книговодство за тоа без одлагање ќе ја известат таа банка, која е должна непокриената разлика да ја покрие од кредитот добиен според членот 6 од овој закон, во рок од осум дена од денот на приемот на тоа известување.

Член 9

За износот на негативната разлика што ја покрила во смисла на членот 8 од овој закон, деловната банка со односниот корисник на општествени средства ќе склучи договор за кредит, со рок за враќање кој не може да биде покус од три месеци ниту подолг од шест месеци и со камата по стопата која не може да биде поголема од стопата по која таа банка ѝ плаќа камата на банката од која го добила кредитот, зголемена до 0,5 %.

Роковите за враќање на кредитот од ставот 1 на овој член и на кредитите од членот 6 на овој закон мораат да бидат меѓусебно усогласени.

Од средствата на корисникот на општествени средства кој не ги извршува обврските од договорот според ставот 1 од овој член, до намирувањето на овие обврски не можат да се вршат никакви други плаќања освен на втасаниот данок на промет и на личните доходи — до височината на минималните лични доходи.

Ако корисникот на општествени средства одбие да склучи договор за кредит според ставот 1 од овој член, банката има право да бара од тој корисник веднаш наплата на износите исплатени според членот 8 од овој закон.

Член 10

Корисникот на општествени средства кој на посебна сметка остварил побарувања во износ поголем отколку што издал вирмански налози, овој вишок може да го користи за превремена отплата на дел од банкарскиот кредит односно согласно на условите од договорот што го склучил со деловната банка, а кој договор е должен да ѝ го достави на Службата на општественото книговодство до 1 мај 1968 година.

Ако договорот од ставот 1 на овој член не го достави во пропишаниот рок, корисникот на општествени средства може вишокот на средствата од ставот 1 на овој член да го користи во шест еднакви месечни рати почнувајќи од 1 мај 1968 година.

На депонираните средства во деловната банка, по овој основ, банката му плаќа камата на корисникот на средствата.

Член 11

Службата на општественото книговодство во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе поднесе извештај за неговата примена и дејство.

Службата на општественото книговодство ќе донесе упатство за начинот на книжењето на посебните сметки, за вклучување на прометот од посебните сметки во прометот на жиро-сметките на корисниците на општествени средства, за начинот на составувањето и рокот за поднесување списоци на долговите и побарувањата од членот 2 на овој закон, како и за начинот на исклучувањето од пресметката според овој закон на корисниците на општествени средства чии барања банката конечно ги одбила во смисла на членот 3 став 5 од овој закон.

Член 12

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап деловна банка:

1) ако вишокот на средства од членот 6 на овој закон го користи спротивно на намената определено во тој член;

2) ако кредитите од членот 6 став 1 на овој закон ги дава под услови потешки од условите пропишани со овој закон во поглед на рокот за враќање и височината на каматната стопа;

3) ако во определениот рок не ја покрие негативната разлика на посебната сметка од членот 8 став 2 на овој закон.

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни за стопански престап со парична казна до 1.500 динари и одговорното лице во деловната банка.

Член 13

Со парична казна до 500 динари ќе се казни за прекршок деловна банка:

1) ако навремено на подносителот на барање поднесено во смисла на членот 2 став 3 од овој закон не му ја достави одлуката од членот 3 став 1 на овој закон;

2) ако без одлагање не ја известат организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која корисникот на општествени средства има жиро-сметка за сите барања што ги одбила во смисла на членот 3 ст. 1 и 5 од овој закон.

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни за прекршок со парична казна до 100 динари и одговорното лице во деловната банка.

Член 14

Со парична казна до 500 динари ќе се казни за прекршок работна или друга организација:

1) ако не остави и навремено не ѝ достави посебни списоци на долговите и побарувањата на де-

ловната банка на начинот пропишан во членот 2 од овој закон, или не ги состави на начинот определен со упатството од Службата на општественото книговодство (член 11 став 2);

2) ако во определен рок не ѝ ги достави податоците пропишани во членот 4 од овој закон на организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка.

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни за прекршок со парична казна до 100 динари и договорното лице во работната или друга организација.

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

95.

Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА НА СТРАНКИ ЛИЦА ШТО ВЛОЖУВААТ СРЕДСТВА ВО ДОМАШНА СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗАЕДНИЧКО РАБОТЕЊЕ

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за данокот на добивка на странски лица што вложуваат средства во домашна стопанска организација за заедничко работење, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 28 февруари 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 12 февруари 1968 година.

ПР бр. 642
29 февруари 1968 година
Белград

Претседател,
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА НА СТРАНКИ ЛИЦА ШТО ВЛОЖУВААТ СРЕДСТВА ВО ДОМАШНА СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗАЕДНИЧКО РАБОТЕЊЕ

Член 1

Во Законот за данокот на добивка на странски лица што вложуваат средства во домашна стопанска организација за заедничко работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/67) во членот 2 по ставот 1 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Данокот на добивка остварена на територии на стопански недоволно развиени републики и покраини им се отстапува на тие републики односно покраини.

Како стопански недоволно развиени републики и покраини од ставот 2 на овој член се подразбираат републиките и покраините определени со Законот за републиките и покраините чиј стопански развој ќе се кредитира од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65)“.

Член 2

Во членот 5 по ставот 6 се додаваат нови ставови 7 и 8, кои гласат:

„Покрај даночните олесненија од ст. 1 до 6 на овој член, стопански недоволно развиените републики и покраини можат да пропишат и други олесненија, во вид на намалување на данокот на добивка на странски лица што остваруваат добивка по основ на вложување средства во домашна стопанска организација чие седиште се наоѓа на територијата на тие републики односно покраини. Овие олесненија можат да бидат различни, зависно од видот на дејноста што домашната стопанска организација ја врши.

Одредбата на ставот 7 од овој член и одредбата на членот 2 став 2 од овој закон се применуваат и на данокот на добивка што странско лице ќе ја оствари од заедничко работење во погон на домашна стопанска организација кога тој погон се наоѓа на територија на стопански недоволно развиена република и покраина, а седиштето на стопанската организација надвор од тие територии. Во таков случај домашната стопанска организација е должна во својата завршна сметка, покрај искажувањето на доходот остварен од заедничко работење во целата организација, посебно да го искаже и доходот од заедничкото работење остварен во погонот.“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

96.

Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО

Се прогласува Законот за измени на Основниот закон за електростопанството, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 февруари 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 12 февруари 1968 година.

ПР бр. 643
29 февруари 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО

Член 1

Во Основниот закон за електростопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/65) членот 25 се брише.

Член 2

Во членот 63 ставот 3 се брише.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

97.

Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИСПОРАКАТА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО СЛУЧАЈ НА ОПШТ НЕДОСТИГ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Се прогласува Законот за престанок на важењето на Законот за ограничување на испораката на електрична енергија во случај на општ недостиг на електрична енергија, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 28 февруари 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 12 февруари 1968 година.

ПР бр. 644

29 февруари 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗА К О Н

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИСПОРАКАТА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО СЛУЧАЈ НА ОПШТ НЕДОСТИГ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

Законот за ограничување на испораката на електрична енергија во случај на општ недостиг на електрична енергија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65) престанува да важи со денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

98.

Врз основа на членот 177 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 94 став 1 од Законот за сојузните органи на управата, Сојузните совети и сојузните организации, Сојузната скупштина, на предлог од Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојузниот собор од 28 февруари 1968 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 31 јануари 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ СОЈУЗЕН ПРАВЕН СОВЕТ И СОЈУЗЕН ЕКОНОМСКИ СОВЕТ

1. За давање стручни мислења на Сојузната скупштина и на Сојузниот извршен совет за определени прашања се формираат Сојузен правен совет и Сојузен економски совет.

2. Сојузниот правен совет дава, на барање на Сојузната скупштина и нејзините тела и на Сојузниот извршен совет, мислење за начелни прашања на правниот систем, како и за нацрти и предлози на закони и други акти на Скупштината односно на Сојузниот извршен совет.

3. Сојузниот економски совет дава, на барање на Сојузната скупштина и нејзините тела и на Сојузниот извршен совет, мислење за начелни прашања на стопанскиот систем и економската политика.

4. Стручните совети од точката 1 на оваа одлука (стручни совети) можат во рамките на својот делокруг, на барање на сојузните органи на управата, сојузните совети или сојузните организации, да даваат стручни мислења и по прашања од делокругот на тие органи и организации.

5. Претседателот и членовите на стручните совети ги именува и разрешува од должност Сојузната скупштина.

Претседателот и членовите на стручниот совет се именуваат од редот на истакнатите научни и стручни работници од областа за која се формира стручниот совет.

Претседателот и членовите на стручните совети се именуваат на време од четири години и можат да бидат повторно именувани, а можат да бидат разрешени од таа должност и пред истекот на времето на кое се именувани.

6. Претседателот и членовите на стручниот совет имаат право на надоместок за учествување на седници на советот и за извршување на други задачи во врска со работата на советот, како и право на надоместок на патни трошоци кога по покана патуваат заради учествување на седница на советот или заради извршување на други задачи за потребите на советот.

Височината на надоместокот од ставот 1 на оваа точка ја утврдува Административната комисија на Сојузната скупштина.

7. На седница на стручниот совет можат, согласно со заклучокот на советот, да изнесуваат свои мислења за определени прашања што се на дневниот ред на седницата и лица што не се членови на стручниот совет.

8. Стручниот совет донесува деловник за својата работа.

9. Средствата за работа на стручниот совет се обезбедуваат посебно во сојузниот буџет.

Претседателот на стручниот совет е наредбодател за извршување на претсметката на стручниот совет.

10. Стручните и административните работи за потребите на стручниот совет ги врши стручната служба на Сојузната скупштина што ќе ја оправда Претседателството на Скупштината.

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 959

29 февруари 1968 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател
на Организационо-политичкиот собор,
Велимир Стојниќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Видоје Смилевски, с. р.

99.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 2 став 1, во врска со членот 94 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации, Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата за избор и именување, на заедничката седница на Сојузниот собор и Соборот на народите од 28 февруари 1968 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ ПРАВЕН СОВЕТ

1. За претседател на Сојузниот правен совет се именува др Никола Балог, советник на Сојузната скупштина и редовен професор на Правниот факултет во Белград.

2. За членови на Сојузниот правен совет се именуваат, и тоа:

1) Богомир Брајковиќ, судија на Уставниот суд на Босна и Херцеговина;

2) др Франце Бучар, вонреден професор на Правниот факултет во Љубљана;

3) Бранко Булаиќ, шеф на Правната служба на Железарата „Борис Кидрич“, Никшиќ;

4) Евгени Димитров, судија на Уставниот суд на Македонија;

5) Илија Дошен, претседател на Врховниот суд на Југославија;

6) др Алојзиј Финжгар, редовен професор на Правниот факултет во Љубљана;

7) др Јосип Глобевник, претседател на Правниот совет на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

8) др Александар Голдштајн, редовен професор на Правниот факултет во Загреб;

9) др Буко Gozze-Гучетиќ, началник на Правната управа во Државниот секретаријат за народна одбрана;

10) др Миле Хаџивасилев, вонреден професор на Правниот факултет во Скопје;

11) Александар Јелиќ, помошник на главниот правен советник во Државниот секретаријат за надворешни работи;

12) др Мустафа Камариќ, редовен професор на Правниот факултет во Сараево;

13) др Зденко Кочијан, советник во Претпријатието „Трансјуг“, Ријека;

14) др Франко Копешиќ-Poletti, директор на Службата на општите работи на Претпријатието „ИНА“, Загреб;

15) Вера Крстиќ, судија на Врховниот суд на Босна и Херцеговина;

16) др Радомир Лукиќ, редовен професор на Правниот факултет во Белград;

17) др Александар Магарашевиќ, редовен професор на Правниот факултет во Нови Сад;

18) Владимир Милошевиќ, шеф на Правната служба на Рударско-топилничарскиот базен, Бор;

19) др Владимир Митков, доцент на Правниот факултет во Скопје;

20) Јосип Палиќ, секретар на Собранието на град Белград;

21) др Петер Павлич, самостоен советник во Стопанската комора на Словенија;

22) Јоже Пернуш, претседател на Вишиот стопански суд на СР Словенија;

23) др Димитар Поп-Георгиев, вонреден професор на Правниот факултет во Скопје;

24) др Еуген Пушиќ, редовен професор на Правниот факултет во Загреб;

25) др Никола Стјепановиќ, редовен професор на Правниот факултет во Белград;

26) Драгослав Трниниќ, адвокат од Белград;

27) Мато Вечерина, судија на Врховниот суд на Хрватска;

28) др Мартин Ведриш, редовен професор на Правниот факултет во Загреб;

29) Рамадан Враниќи, претседател на Одделението на Врховниот суд на Србија во Приштина; и

30) Божо Вујосевиќ, претседател на Врховниот суд на Црна Гора.

Сојузна скупштина

АС бр. 960
29 февруари 1968 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на народите,
Вида Томшич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Видос Смилевски, с. р.

100.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 2 став 1 во врска со членот 94 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации, Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата за избор и именување, на заедничката седница на Сојузниот собор и Соборот на народите од 28 февруари 1968 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ ЕКОНОМСКИ СОВЕТ

1. За претседател на Сојузниот економски совет се именува Воислав Ракиќ, советник на Сојузниот извршен совет и редовен професор на Економскиот факултет во Белград.

2. За членови на Сојузниот економски совет се именуваат, и тоа:

1) Петар Арамбашиќ, директор на Претпријатието „Галеника“, Земун;

2) др Љубомир Бакиќ, редовен професор на Економскиот факултет во Сараево;

3) др Франц Чернс, вонреден професор на Економскиот факултет во Љубљана;

4) Бранислав Чолановиќ, вице-губернер на Народната банка на Југославија;

5) инж. Милосав Друловиќ, директор на Претпријатието „14. октобар“, Крушевац;

6) др Иво Фабинец, научен истражувач на Институтот за надворешна трговија во Белград;

7) инж. Павле Гаџи, директор на Претпријатието „Подравка“, Копивница;

8) Драго Горупиќ, заменик директор на Економскиот институт во Загреб;

9) др Хасан Хаџиомеровиќ, редовен професор на Економскиот факултет во Сараево;

10) др Јосип Јауковиќ, генерален директор на Народната банка — Централна за СР Црна Гора;

11) др Никола Кљусев, виш научен соработник на Економскиот институт во Скопје;

12) др Миладин Кораќ, редовен професор на Економскиот факултет во Белград;

13) др Рикард Јанг, директор на Економскиот институт во Загреб;

14) др Иван Лаврач, вонреден професор на Економскиот факултет во Љубљана;

15) др Јон Марко, доцент на Земјоделскиот факултет во Нови Сад;

16) др Љубисав Марковиќ, редовен професор на Високата школа на политичките науки во Белград;

17) инж. Албин Ортхабер, редовен професор на Економскиот факултет во Љубљана;

18) Бранко Радовиќ, заменик генерален директор на Претпријатието „Радоје Дакиќ“, Титоград;

19) др Живоин Ракочевиќ, вонреден професор на Високата школа на политичките науки во Белград;

20) Риза Сапунџија, потпретседател на Покраинскиот извршен совет на АП Косово и Метохија;

21) др Асен Симитчиев, претседател на Стопанската комора на Македонија;

22) др Јаков Сиротковиќ, редовен професор на Економскиот факултет во Загреб;

23) др Владимир Стипетиќ, вонреден професор на Економскиот факултет во Загреб;

24) др Јован Стојановски, вонреден професор на Економскиот факултет во Скопје;

25) Звонимир Танко, директор на Фабриката на метални производи „Рог“, Љубљана; и

26) Изет Зубовиќ, директор на Инвестиционата банка на Босна и Херцеговина.

Сојузна скупштина

АС бр. 961
29 февруари 1968 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател Претседател
на Соборот на народите, на Сојузниот собор,
Вида Томшич, с. р. Видое Смилевски, с. р.

101.

Врз основа на членот 160 став 4 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67 и 54/67), во согласност со Сојузниот совет за труд, Сојузниот завод за социјално осигурување пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЛУЧАИТЕ И ПЕРИОДИТЕ ШТО СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕНОТ 160 СТАВ 2 ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТААТ ВО ПОСЕБЕН СТАЖ

Член 1

На осигуреник — југословенски државјанин кој во текот на војната или по 15 мај 1945 година бил упатен на школување или специјализација во странство или бил во работен однос кај југословенски државни органи, работни и други организации во странство, а на кого поради политичките околности настанати по јули 1948 година му престанал статусот на лице на школување или специјализација или му престанал работниот однос, периодот на времето поминато во странство од денот на престанокот на таквиот статус односно работниот однос до денот на враќањето во Југославија се смета во посебен стаж;

1) ако поради ограничување слободата на движење, добивање потребни патни исправи или поради здравствена состојба, не бил во можност веднаш по престанокот на статусот на лице на школување или специјализација односно по престанокот на работниот однос да се врати во Југославија;

2) ако во Југославија се вратил во рок од една година од денот на престанокот на околностите од точката 1 на овој став.

На осигуреник — југословенски државјанин од ставот 1 на овој член кој во Југославија се вратил по истекот на рокот определен во точката 2 на ставот 1 од овој член времето поминато во странство се смета само до денот на престанокот на околностите од точката 1 на ставот 1 на овој член.

Член 2

Органот кој во смисла на одредбите на чл. 175 до 186 од Основниот закон за пензиското осигурување ја води постапката за утврдување на периодите кои според членот 1 на овој правилник се сметаат во посебен стаж, е должен во таа постапка да утврди дали постоеле околностите од членот 1 став 1 точка 1 од овој правилник и колку траеле тие околности.

Својството на осигуреник упатен во странство под условите од членот 1 став 1 на овој правилник (школување, специјализација, работен однос) се докажува првенствено со решение, потврда или друга исправа на органот односно организацијата што осигуреникот го упатила во странство.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 243
25 јануари 1968 година
Белград

Сојузен завод за социјално осигурување

Директор,
Бранко Вукаловиќ, с. р.

102.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВИЈЦИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Вијци со цилиндрична глава со шестострана дупка, фина класа на изработка — — — — — JUS M.B1.120

Вијци со ниска цилиндрична глава со шестострана дупка, фина класа на изработка — — — — — JUS M.B1.124

Вијци со впуштена глава со шестострана дупка, фина класа на изработка — — — — — JUS M.B1.126

Вијци со полутркалеста глава и нос, за општа примена — — — — — JUS M.B1.170

Сворни вијци за завртување во челик, фина класа на изработка — — — — — JUS M.B1.260

Сворни вијци за завртување во сив лив, фина класа на изработка — — — — — JUS M.B1.261

Сворни вијци за завртување во лесни метали и нивни легури, фина класа на изработка — — — — — JUS M.B1.262

Сворни вијци за завртување во челик, фина класа на изработка, со фин навој — — — — — JUS M.B1.263

Сворни вијци за завртување во сив лив, фина класа на изработка, со фин навој — — — — — JUS M.B1.264

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Вијци со цилиндрична глава со шестострана дупка Изработка 3 — — — — — JUS M.B1.120
Метрички навој — М4 до М48 — — — — —

Вијци со полутркалеста глава и со нос Изработка 1 Метрички навој — М5 до М24 — — — — — JUS M.B1.170 донесени со Решението за донесување југословенски стандарди за вијци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/52);

Сворни вијци за завртување во челик Изработка 3 — Метрички навој М3 до М52 и М18 × 1,5 до М52 × 3 JUS M.B1.260 Сворни вијци за завртување во леано железо Изработка 3 — Метрички навој М3 до М52 и М18 × 1,5 до М52 × 3 JUS M.B1.261 Сворни вијци за завртување во лесни метали и нивни легури Изработка 3 — Метрички навој М3 до М24 — — — — — JUS M.B1.262 донесени со Решението за донесување југословенски стандарди за вијци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/52).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јули 1968 година.

Бр. 12-335/1
12 февруари 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

103.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАБОТЕН И МЕРЕН АЛАТ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Внатрешен конус за машини алатки. Морзе и метрички конуси — JUS M.G0.051

Надворешни конуси за алати. Морзе и метрички конични рачки — JUS K.D0.011

Гранични мерила за проверка на внатрешни Морзе-конуси. Мерни трнови — — — — — JUS K.T3.200

Гранични мерила за проверка на надворешни Морзе-конуси. Мерни гилзи — — — — — JUS K.T3.201

Гранични мерила за проверка на внатрешни Морзе-конуси. Мерни трнови со всадник — — — — — JUS K.T3.202

Гранични мерила за проверка на надворешни Морзе-конуси. Мерни гилзи со всадник — — — — — JUS K.T3.203

Гранични мерила за проверка на внатрешни метрички конуси. Мерни трнови — — — — — JUS K.T3.204

Гранични мерила за проверка на надворешни метрички конуси. Мерни чаури — — — — — JUS K.T3.205

Гранични мерила за проверка на внатрешни метрички конуси. Мерни трнови со всадник — — — — — JUS K.T3.206

Гранични мерила за проверка на надворешни метрички конуси. Мерни гилзи со всадник — — — — — JUS K.T3.207

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Внатрешни конуси за машини алатки — — — — — JUS M.G0.051

Конични рачки за алатки — — — — — JUS K.D0.011 донесени со Решението за донесување југословенски стандарди за спирални бургии („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јули 1968 година.

Бр. 12-333/1
12 февруари 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

104.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНАРД ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард: Испитување на текстил. Испитување и оценување на постојаноста на бојосувањето според потта — — — — — JUS F.S3.016

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1968 година.

4. Престанува да важи југословенскиот стандард:

Испитување на текстилот. Метода за оценување постојаноста на бојосувањето спрема потот — — — — — JUS F.S3.016 донесен со Решението за југословенските стандарди за методите за испитување постојаноста на бојосувањето на текстилот и на текстилните бои („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/56).

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова решение престанува да важи на 1 јули 1968 година.

Бр. 10-338/1
19 февруари 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

105.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СЛОБОДНО КОВАНИ ЧЕЛИЧНИ ОТКОВКИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Челични отковки за општа употреба, слободно ковани на преси. Додатоци и толеранции — — — — JUS C.B2.050

Челични отковки за општа употреба, слободно ковани на чекани. Додатоци и толеранции — — — — JUS C.B2.051

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 04-1099/1

19 февруари 1968 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

106.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ПЛАСТИЧНИ МАСИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Пластични маси:

Испитување со притискување термоактивни пластични маси — — — JUS G.S2.613

Определување на вливање во зоврена вода — — — — JUS G.S2.621

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 24-475/1

19 февруари 1968 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

107.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕХНИЧКИ ТКАЕНИНИ ВО ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Технички ткаенини за гумарската индустрија. Памучни ткаенини за транспортни ленти В 50, В 60 и В 80 JUS F.C3.101

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 24-472/1

19 февруари 1968 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

108.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ГУМА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Испитување на гума и каучук. Приготвување епрувети за физикални испитувања — — — — JUS G.S2.119

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 24-342/1

19 февруари 1968 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

109.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОМОШНИ СРЕДСТВА ВО ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Помошни средства за гума:

Земање мостри на сафи од пакувани испораки — — — — — JUS H.M8.111

Определување на јод-адсорпциониот број на сафи — — — — — JUS H.M8.115

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 24-474/1
19 февруари 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

110.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГУМЕНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРСКАЛКИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Производи од гума. Гумени делови за прскалки за заштита на растенија:

— Работни мембрани за обични прскалки — — — — — JUS G.E1.011

— Вентил-плочки и вентил-куглици — — — — — JUS G.E1.013

— Прстења за затинање на капаци — — — — — JUS G.E1.014

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

4. Престанува да важи југословенскиот стандард:

Гумени делови за лозјарски прскалки — — — — — JUS G.E1.011
донесен со Решението за југословенските стандарди

за производи од гума („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/54).

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова решение престанува да важи на 1 јули 1968 година.

Бр. 24-341/1

19 февруари 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

111.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РУДАРСКИ ОЗНАКИ И СИМБОЛИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Рударски ознаки и симболи. Механизација во рудници — — — — JUS B.A3.023

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 септември 1968 година.

Бр. 03-1098/1
19 февруари 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

112.

Врз основа на членот 118 став 2 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување донесува

ОДЛУКА**ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРОЦЕНТОТ НА ИЗДВОЈУВАЊЕТО ОД ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОМАГАЊЕ НА ЗАКРЕПНУВАЊЕТО НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ВО 1968 ГОДИНА**

1. Од вкупните средства на фондот на инвалидското и пензиското осигурување ќе се издвојуваат во 1968 година наменски средства за помагање на закрепнувањето на пензионерите по стопа од 1,5% од вкупниот износ на исплатените пензии.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

СК бр. 13/68

20 февруари 1968 година

Белград

Собрание на Југословенската заедница на социјалното осигурување

Потпретседател,
Васо Трикиќ, с. р

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/68, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

Во точката 1 наместо ознаката: „JUS F.D5.050“ треба да стои: „JUS F.D5 055“.

Од Југословенскиот завод за стандардизација, Белград, 12 февруари 1968 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за југословенските стандарди од областа на производството на базични хемикалии, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/68, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА БАЗИЧНИ ХЕМИКАЛИИ

Во точката 1 наместо ознаката: „JUS H.B4.031“ треба да стои: „JUS H.B4.032“.

Од Југословенскиот завод за стандардизација, Белград, 29 февруари 1968 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словеније“ во бројот 14 од 15 април 1967 година објавува:

Правилник за составот на погонските деловници за ракување со справите за чистење и за нивното одржување, како и за водењето на погонскиот дневник;

Список на кандидатите што општинските собранија ги избрале во Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Извештај за резултатот на изборите на пратеници во Стопанскиот собор на Собранието на СР Словенија;

Извештај за резултатот на изборите на пратеници во Просветно-културниот собор на Собранието на СР Словенија;

Извештај за резултатот на изборите на пратеници во Социјално-здравствениот собор на Собранието на СР Словенија;

Извештај за резултатот на изборите на пратеници во Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР Словенија.

Во бројот 15 од 20 април 1967 година објавува само прописи на општинските собранија.

Во бројот 16 од 22 април 1967 година објавува:

Одлука за прогласување на уставните амандмани со уставните амандмани;

Закон за образовните заедници и за финасирањето на воспитувањето и образованието во СР Словенија;

Закон за организацијата на здравствената служба во СР Словенија;

Закон за посебната арбитража за решавање на спорови во врска со склучувањето на договори помеѓу здравствените установи и комуналните заедници за социјално осигурување;

Закон за регионалното просторно планирање;

Закон за урбанистичкото планирање;

Закон за комуналните работни организации што вршат комунална дејност од особено општествено значење;

Закон за работата и правата на пратениците и функционерите на кои им престанала функцијата;

Закон за возните олеснинија за групни патувања на младината и децата;

Закон за покривање на кусоците настанати до 1966 година во здравственото осигурување на земјоделците;

Закон за дополние на Законот за присилно наплатување на придонесот и данокот на граѓаните;

Закон за укинување на републичката комисија за утврдување на пензискиот стаж;

Одлука за согласноста за определување стопата на основниот придонес за инвалидското и пензиското осигурување и придонесот за додатокот на деца;

Одлука за планот на статистичките истражувања за 1967 година;

Одлука за задолжување на СР Словенија да се соберат средства за надоместок на возни олеснинија за групни патувања на младината и децата во 1967 година;

Заклучок за дополнување на Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Словенија;

Заклучок на дополнување на Републичката изборна комисија во Љубљана за избор на одборници на општинските собранија;

Заклучок за определување бројот и изборот на судии поротници на Окружниот суд во Мурска Собота;

Заклучок за основање и именување иницијативен одбор за конституирање на републичката образовна заедница;

Заклучок за именување претседател и членови на Управниот одбор на Друмскиот фонд на СР Словенија;

Решение за именување претседател и негов заменик како и двајца членови и нивни заменици на посебната арбитража за решавање спорови во врска со склучувањето на договори помеѓу здравствените установи и комуналните заедници на социјалното осигурување.

Во бројот 17 од 29. април 1967 година објавува:

Одлука за користење дел од средствата што Заводот на СР Словенија за резерви ги оствари со својата дејност;

Извештај на Републичката изборна комисија за резултатот на изборите на пратеници во Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за стопите на основниот придонес за инвалидското и пензиското осигурување, придонесот за додатокот на деца и придонесот за осигурување од несреќа на работа и професионално заболување, како и за стопата на вложувањето во резерва на инвалидското и пензиското осигурување;

Заклучок за плаќањето на вонредниот придонес за здравствено осигурување на Собранието на комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Љубљана.

Во бројот 18 од 8 мај 1967 година објавува:

Закон за средното школство;

Закон за средствата на СР Словенија за изградба на судски згради;

Заклучок за натамошниот развиток на високо-то школство во СР Словенија;

Заклучок за натамошниот развиток на научното, апликативното истражување и развојната работа во СР Словенија;

Одлука за потврда на завршната сметка на Фондот на СР Словенија за школство за 1966 година;

Одлука за согласноста на финансискиот план на Фондот на СР Словенија за школство за 1967 година;

Одлука за потврда за завршната сметка на Фондот на СР Словенија за унапредување на културните дејности за 1966 година;

Одлука за согласноста на финансискиот план на Фондот на СР Словенија за унапредување на културните дејности за 1967 година;

Одлука за согласноста на ребалансот на финансискиот план на Друмскиот фонд на СР Словенија за 1967 година;

Одлука за потврда на програмата на Друмскиот фонд на СР Словенија за одржување и реконструкција на патиштата во периодот 1967—1970 година;

Одлука за финансиската програма на адаптацијата и доградбата на просторите на Воспитниот завод Логатец;

Одлука за финансиската програма за суфинансирање на првата етапа на изградбата на двојазичното основно училиште во Лендава;

Одлука за финансиската програма за суфинансирање на изградбата на студентскиот солитер II во Марибор;

Одлука за финансиската програма за финансирање продолжетокот на изградбата на Институтот за математика, физика и механика на Универзитетот во Љубљана;

Решение за именување главен републички инспектор на трудот и за разрешување на вршителот на должноста на главниот републички инспектор на трудот;

Решение за разрешување претседател, заменик претседател, членови и заменици членови на Републичката комисија за утврдување на пензискиот стаж што ги исполнува Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Решение за претставниците на општествената заедница во советот на институтот за национални прашања во Љубљана;

Решение за претставниците на општествената заедница во советот на Заводот за истражување на материјали и конструкции во Љубљана;

Решение за претставниците на општествената заедница во советот на Музичко-фолклорниот институт во Љубљана;

Решение за претставниците на општествената заедница во музејскиот совет на Природословниот музеј во Љубљана;

Извештај на Републичката изборна комисија за резултатот на повторните избори на пратеници во Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР Словенија во I изборна единица Брежње.

Во бројот 19 од 18 мај 1967 година објавува:

Заклучок за изборот на претседател на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за изборот на потпретседател на Собранието на СР Словенија;

Избор на членови на делегацијата на СР Словенија во Сојузниот собор (Собор на народите) на Сојузната скупштина на СФРЈ;

Заклучок за избор на претседател и членови на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за измена на составот на Комисијата на Собранието на СР Словенија за општествен надзор;

Заклучок за измена на составот на Комисијата на Собранието на СР Словенија за избор и именување;

Заклучок за измена на составот на Законодавно-правната комисија на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за измена на составот на Административната комисија на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за измена на составот на Комисијата на Собранието на СР Словенија за молби и поплаки;

Заклучок за измена на составот на Комисијата на Собранието на СР Словенија за подготовка на предлогот на постојаниот деловник на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за избор на претседател на Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за измена на составот на постојаните одбори и комисии на Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за измена на составот на Комисијата за подготовка на предлогот на постојаниот деловник на Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за изборот на претседател и потпретседател на Стопанскиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за измена на составот на постојаниот одбор и комисијата на Стопанскиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за измена на составот на Комисијата за подготовка на предлогот на постојаниот деловник на Стопанскиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за избор на претседател и потпретседател на Просветно-културниот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за измена на составот на постојаниот одбор и комисијата на Просветно-културниот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за измена на составот на Комисијата за подготовка на предлогот на постојаниот деловник на Просветно-културниот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за избор на претседател и потпретседател на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за измена на составот на постојаниот одбор и комисијата на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за измена на составот на Комисијата за подготовка на предлогот на постојаниот деловник на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за избор на претседател и потпретседател на Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за измена на составот на постојаниот одбор и комисијата на Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за измена на составот на Комисијата за подготвување предлози на постојаниот деловник на Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за определување на ризикот, условите и надоместоците и премиската тарифа во задолжителното здравствено реосигурување на работниците;

Заклучок за измени и дополненија на Заклучокот за користење на средствата на Фондот на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците на СР Словенија за решавање на станбените потреби на пензионерите и инвалидите;

Заклучок за финансискиот план на Фондот на задолжителното здравствено реосигурување за 1967 година.

Во бројот 20 од 22 мај 1967 година објавува:

Правилник за образецот за пријава односно одјава на постојаниот престој и за пријава на промена на адресата на стан;

Правилник за обрасците за пријава на привремен престој и за евиденцијата на привремено пријавените лица;

Правилник за регистарот на постојаниот престој.

Во бројот 21 од 25 мај 1967 година објавува:

Решение за разрешување на шефот на кабинетот на претседателот на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија и за именување советник во кабинетот на претседателот на Извршниот совет;

Решение за именување шеф на кабинетот на претседателот на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Решение за разрешување на директорот на Заедницата на друмските претпријатија на СР Словенија;

Упатство за начинот на пресметување на количините на загадена вода и стопата на загаденоста во единица (популациски еквиваленти Е).

Во бројот 22 од 1 јуни 1967 година објавува:

Заклучок за височината и начинот на пресметување на надоместоците за искористување мелiorациони и посебни водостопински објекти и уреди.

Во бројот 23 од 17 јуни 1967 година објавува:

Заклучок за разрешување и именување на секретарот на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за разрешување и именување на некои републички секретари;

Заклучок за именување претставник на СР Словенија во Основачкото собрание на Републиката образовна заедница;

Заклучок за разрешување и именување претседател на Управниот одбор на Водниот фонд на СР Словенија;

Заклучок за разрешување и избор на судии поротници на Вишиот стопански суд во Љубљана;

Заклучок за определување на бројот и за избор на судии поротници на Окружниот суд во Марибор;

Правилник за регистарот на одгледувачите на квалитетен племенит добиток и за регистарот на одгледувачите на елитен племенит добиток;

Правилник за условите што мораат да ги исполнуваат раководните работници на милицијата.

Во бројот 24 од 22 јуни 1967 година објавува:

Закон за измена на Законот за додатоците на запослените учесници на Народноослободителната борба;

Закон за завршната сметка за извршувањето на буџетот на Социјалистичка Република Словенија (Републички буџет) за 1966 година;

Закон за санитарната инспекција во СР Словенија;

Закон за уредување на определени прашања од областа на стоковниот промет;

Одлука за согласноста за определување стопата на посебниот придонес за додатоците на деца за покривање на кусокот настанат во 1966 година;

Одлука за финансиската програма за финансирање продолжетокот на изградбата на објекти на Заводот за оспособување на дефектни со слух и говор во Љубљана;

Одлука за давање на користење станови, изградени со републички средства;

Решение за разрешување и именување на директорот на Заводот за меѓународна техничка соработка на СР Словенија;

Решение за именување помошник секретар на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Решение за разрешување на шефот на кабинетот на потпретседателот на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Упатство за легитимацијата на републичкиот и општинскиот земјоделски инспектор, инспекторот за заштита на растенија и сточарскиот инспектор;

Упатство за легитимацијата на републичкиот и општинскиот ветеринарен инспектор;

Заклучок за стопата на посебниот придонес за додатоците на деца за покривање на кусокот настанат во 1966 година.

Во бројот 25 од 23 јуни 1967 година објавува:

Правилник за остварување на здравствена заштита;

Заклучок за височината на надоместокот на личниот доход поради спреченост во работата на подрачјето на Комуналната заедница на социјално-то осигурување на работниците Љубљана.

Во бројот 26 од 30 јуни 1967 година објавува:

Закон за стипендиите и заемите за образование;

Закон за основање републички здравствен центар;

Закон за престанок на Заедницата на друмските претпријатија на СР Словенија;

Заклучок за измена на Заклучокот за именување Совет за народна одбрана на СР Словенија;

Заклучок за именување републички секретар за финансии и заменик на републичкиот секретар за финансии и за разрешување од функцијата на вршител на должноста на републички секретар за финансии;

Заклучок за избор на претседател и судии на Врховниот суд на СР Словенија;

Заклучок за избор на претседател и судии на Вишиот стопански суд во Љубљана;

Заклучок за избор на претседател и судии на окружните судови и за разрешување на судиите на окружниот суд;

Заклучок за избор на претседател и судии на окружните стопански судови.

Во бројот 27 од 6 јули 1967 година објавува:

Одлука за распишување дополнителни избори за пратеник на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Словенија во 9-та изборна единица Шмарје при Јелшак.

Во бројот 28 од 13 јули 1967 година објавува:

Одлука за определување на основницата за признавање на републичкиот додаток на запослените учесници на Народноослободителната борба во 1967 година;

Одлука за ограничувањето на уписот на слушателите на Медицинскиот факултет во Љубљана;

Одлука за укинување на Комисијата за прием на иселеници-повратници;

Правилник за изработка на шумскостопански планови и за евиденцијата на нивното извршување;

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за шумскиот ред.

Во бројот 29 од 20 јули 1967 година објавува:

Решение на Уставниот суд на Словенија за одбивање на предлогот да се утврди несогласноста на членот 10 од Законот за извршувањето на укинувањето на околиците во Социјалистичка Република Словенија, одлуката за пренесување на средствата на укинатите општествени инвестициони фондови и Законот за насочување на републичките средства за стопански инвестиции во 1966 година, како и за укинување на членот 5 на околицката одлука за укинување на општествениот инвестиционен фонд на околицјата Љубљана;

Решение на Уставниот суд на Словенија за укинување на Заклучокот за воведување месен самопридонес на подрачјето на градот Горна Радгона и населбата Подград;

Решение за укинување на заклучоците за воведување месен самопридонес на подрачјата на месните заедници Изола и Јагође;

Заклучок за основање Образовна заедница на СР Словенија;

Правилник за постапката на склучување спогодби за измени и усогласување на цените на производите и услугите во Стопанската комора на СР Словенија;

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

„Службени лист Социјалистичке Републике Црне Горе“ во бројот 10 од 17 април 1967 година објавува:

Закон за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора (пречистен текст);

Закон за избор на одборници на општинските собранија (пречистен текст);

Одлука за определување на Републичкиот секретаријат за стопанство за носител на средствата за финансирање на изработката на регионалниот просторен план на Јужниот Јадран;

Упатство за образецот на легитимацијата на инспекторите за заштита на растенијата.

Во бројот 11 од 29 април 1967 година објавува:

Одлука за прогласување на Уставните амандмани;

Одлука за измена и дополнење на Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора;

Одлука за измени и дополненија на Деловникот на Републичкиот сабор на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора.

СОДРЖИНА:

	Страна
91. Закон за измени и дополненија на Законот за Царинската тарифа — — — — —	189
92. Закон за посебните девизни квоти за увоз на опрема за определени намени во 1968 година — — — — —	190
93. Закон за одлагање плаќањето на анuitети и за продолжување рокот за враќање на кредитот на федерацијата што ѝ е даден на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина за изградба на пругата Сараево—Плоча — — — — —	192
94. Закон за посебниот начин на намирување определени долгови на корисниците на општествени средства — — — — —	192
95. Закон за дополненија на Законот за данокот на добивка на странски лица што вложуваат средства во домашна стопанска организација за заедничко работење — — — — —	194
96. Закон за измени на Основниот закон за електростопанството — — — — —	194
97. Закон за престанок на важењето на Законот за ограничување на испораката на електрична енергија во случај на општ недостиг на електрична енергија — — — — —	195
98. Одлука за формирање Сојузен правен совет и Сојузен економски совет — — — — —	195
99. Одлука за именување претседател и членови на Сојузниот правен совет — — — — —	195
100. Одлука за именување претседател и членови на Сојузниот економски совет — — — — —	196
101. Правилник за определување на случаите и периодите што според одредбите на членот 160 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување се сметаат во посебен стаж — — — — —	197
102. Решение за југословенски стандарди за вијци — — — — —	197
103. Решение за југословенските стандарди за работен и мерен алат — — — — —	198
104. Решение за југословенскиот стандард од областа на текстилната индустрија — — — — —	198
105. Решение за југословенските стандарди за слободно ковани челични отковки — — — — —	199
106. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на пластични маси — — — — —	199
107. Решение за југословенскиот стандард за технички ткаенини во областа на индустријата на гума — — — — —	199
108. Решение за југословенскиот стандард од областа на испитувањето на гума — — — — —	199
109. Решение за југословенските стандарди за помошни средства во областа на индустријата на гума — — — — —	200
110. Решение за југословенските стандарди за гумени делови за прескалки за заштита на растенија — — — — —	200
111. Решение за југословенскиот стандард за рударски ознаки и симболи — — — — —	200
112. Одлука за височината на процентот на издвојувањето од вкупните средства на фондот на инвалидското и пензиското осигурување за помагање на закрепнувањето на пензионерите во 1968 година — — — — —	200
Исправка на Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија — — — — —	201
Исправка на Решението за југословенските стандарди од областа на производството на базични хемикалии — — — — —	201